

4 февруари 2022 година

## АТРИБУТИ НА ИБ УЧЕНИЦИ

Истражувачи  
Познавања  
Размислувачи  
Комуникатори  
Принципиелно  
Отворен ум  
Грижа  
Носител на ризик  
Избалансиран  
Рефлективни

Добре дојдовте назад во новата учебна година. Беше пријатно да се видат толку многу насмеани детски лица во текот на изминатата недела кои доаѓаат на училиште подготвени да учат. Сум видел и многу насмевки на лицата на родителите среќни што празниците завршија.

Ви благодариме на сите што ги RATS во текот на целата недела за да се осигураме дека ќе фатиме какви било случаи што е можно поскоро и да се осигураме дека учениците не доаѓаат на училиште кога се болни со вирусот. Ги поставивме прочистувачите на воздухот во училниците и обезбедуваме прозорците да бидат отворени каде што е можно, а третоодделенците до шестоодделенците да носат маски.

Нашите годишни цели за имплементација за оваа година кои се усогласени со нашиот четиригодишен стратешки план ќе бидат:

- Да се зголеми процентот на ученици кои постигнуваат над очекуваното ниво и раст во сите нумерички насоки.
- Зголемете го процентот на позитивни одговори на учениците во гласот и агенцијата на ученикот, стимулирајќи го учењето и безбедноста на учениците.
- Зголемете го процентот на позитивни одговори во вклученоста на родителите и заедницата во анкетата за мислењето на персоналот.
- Зголемете го процентот на позитивни родителски одговори до студентската агенција и придонес.

Се надеваме дека заедницата ќе се врати во училницата што е можно поскоро. Нашата цел е да имаме Прослави за учење подоцна во терминот, што е можност родителите да дојдат и да го видат неверојатното учење што се одвива во училницата. Го одложив пикникот за почеток на второто училиште. Ова е за да се осигураме дека можеме да имаме што повеќе луѓе на локацијата за да можеме да ја поминеме ноќта што е можно поблиску до нормалното.

Имам среќа да работам заедно со мојот динамичен тим за лидерство оваа година. Секоја област на училиштето е водена од помошник директор, водечки наставник и специјалист за учење, кој тесно ќе соработува со наставниците, учениците и семејствата во нивниот тим за да се поттикне безбедна, забавна и ригорозна средина за учење за сите наши ученици, додека се осигура дека сите остануваме поврзани како една голема заедница за учење. Ве молиме запомнете ако треба да контактирате со член на нашиот тим за лидерство, ве молиме сторете го тоа преку училишната е-пошта [kororoit.creek.ps@education.vic.gov.au](mailto:kororoit.creek.ps@education.vic.gov.au) или, пак, можете да контактирате со помошниците на директорите на адресите за е-пошта за поддршка подолу.

прва година	<a href="mailto:prep@kororoitcreekps.vic.edu.au">prep@kororoitcreekps.vic.edu.au</a>
1 одделение	<a href="mailto:grade1support@kororoitcreekps.vic.edu.au">grade1support@kororoitcreekps.vic.edu.au</a>
2 одделение	<a href="mailto:grade2support@kororoitcreekps.vic.edu.au">grade2support@kororoitcreekps.vic.edu.au</a>
3 одделение	<a href="mailto:grade3support@kororoitcreekps.vic.edu.au">grade3support@kororoitcreekps.vic.edu.au</a>
4 одделение	<a href="mailto:grade4support@kororoitcreekps.vic.edu.au">grade4support@kororoitcreekps.vic.edu.au</a>
5 одделение	<a href="mailto:grade5support@kororoitcreekps.vic.edu.au">grade5support@kororoitcreekps.vic.edu.au</a>
6 одделение	<a href="mailto:grade6support@kororoitcreekps.vic.edu.au">grade6support@kororoitcreekps.vic.edu.au</a>

Се радувам на возбудлива година, се надевам дека 2022 година ќе донесе одлични работи за вас и вашето семејство.

### Центар за вакцинација

Kororoit Creek Primary School беше избрана од Department of Education да им обезбеди на семејствата пристап до вакцинација за деца на возраст од 5-11 години. Поп-ап центарот ќе биде во училиштето во вторник, 8 февруари и четврток, 10 февруари од 15:30 до 17:30 часот. Можете да се регистрирате преку веб-страницата на Survey Monkey овде: <https://www.surveymonkey.com/r/HWDD2G2> или да одите без резервација попладне.

*KCPS има нулта толеранција за каква било форма на злоупотреба на деца*

# Запознајте го ТИМОТ!

## Leadership Team

---



Acting Principal  
*Alan Noye*



Acting Assistant Principal  
Specialist/Prep  
*Leesa Cilia*



Assistant Principal  
Year 1-2  
*Drita Demiri*



Assistant Principal  
Year 3-4  
*Habiba Durani*



Acting Assistant Principal  
Year 5-6  
*Emma Holmes*

### Leading Teachers



*Sarah Weeks*



*Sarah Garcia*



*Stephanie Leonard*



*Andrew Comley*

### Learning Specialists



*Jade Phillips*



*Hannah Simmons*



*Natalie Petrovski*



*Curtis Goodfellow*  
*(Acting LS)*

### Team Leaders



Prep  
*Jordyn Sacco*



Year 1  
*Natalie Modric*



Year 2  
*Melissa Nelson*



Year 3  
*Norel Sawan*



Year 4  
*Bryoni Ramsey*



Year 5  
*Cassie Choppell*



Year 6  
*Beth Warne*



Specialist  
*Jessica Swallow*

## **2022 Училишен совет Известување за избори/Повик за номинации**

Сите државни училишта во Victoria имаат училишен совет. Тие се законски конституирани тела на кои им се дадени овластувања да ги постават клучните насоки на едно училиште во рамките на државните упатства. Притоа, училишниот совет може директно да влијае на квалитетот на образованието што училиштето го обезбедува за своите ученици.

Во моментот имаме 3 достапни позиции во категоријата на нашите родители членови. Родителите во училишните совети даваат важни гледишта и имаат вредни вештини кои можат да помогнат во обликувањето на насоката на нашето училиште. Оваа позиција ќе биде за учебната 2022 и 2023 година.

Формуларите за номинација може да се добијат од училиштето и мора да се поднесат до понеделник, 14 февруари 2022 година до 16:00 часот. Списокот на кандидати и предлагачи ќе биде споделен во среда на 16 февруари, по што ќе се подготват и дистрибуираат гласачките ливчиња за сите родители за да може нашата заедница да гласа за членовите родители што би сакале да ги видат на Училишниот совет. Ова гласачко ливче ќе се затвори во понеделник на 28 февруари во 16:00 часот и на овој ден ќе се пребројуваат гласовите.

Во нашата канцеларија има приказ кој ја објаснува временската рамка за изборите. Доколку сте заинтересирани да се номинирате себе си или друг родител, ве молиме да добиете формулар од канцеларијата.

Подолу е линкот на Department of Education кој дава дополнителни информации за работата на училишниот совет. <https://www2.education.vic.gov.au/pal/school-council-powers-and-functions/policy>

### **Капи капи капи!**

Сите студенти МОРА да носат капа кога играат надвор или учествуваат во спорт надвор.

Ве молиме, проверете дали вашето дете има капа со своето име. Овие можат да се купат во канцеларијата за 10,00 AUD

### **Училишен пристап преку YMCA**

Како што ја започнуваме учебната година, запомнете дека не можете да влезете во училишните простории преку влезот на YMCA и Kingswim. Ова создава проблеми во сообраќајот и безбедноста за семејствата со мали деца кои одат во YMCA, ELC и Kingswim во времето на започнување и завршување на училиштето. Исто така е важно родителите да не паркираат на местата за паркирање на вработените во паркингот Kingswim - овие места за паркирање се наменети само за вработените во Kingswim и YMCA. Ви благодариме за разбирањето.

### **Школска униформа**

Вашата поддршка и соработка е од клучно значење за да се осигурате дека нашите деца ќе го претставуваат училиштето на позитивен начин со носење на целосна и правилна училишна униформа.

Имајте предвид дека целата училишна униформа треба да има училишно лого и обувки, МОРА да бидат црни. Бараме ваша поддршка за да се осигураме дека децата носат правилна униформа, вклучително и црни чевли - доколку се носат црни тркачи, тие мора да бидат црни (без ленти или боја).

За повеќе информации во врска со нашата училишна униформа, ве молиме погледнете го следниот линк на нашата веб-страница: <https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/#uniform>

### **Рутини во училницата**

Потсетување дека музиката во 8.50 часот е време кога децата доаѓаат во нашите училници за да можат да ги организираат работите што ни се потребни за тој ден. За да ја промовирате независноста и еластичноста, ве молиме охрабрате го вашето дете да ја носи својата торба во училницата и да ја распакува сама. Нашето време за учење започнува во 9.00 часот секој ден, ве молиме, осигурете се дека сте се простиле од вашето дете и дека тие се во нивната училница до 9.00 часот. Наставниците во училницата се достапни за да разговараат за какви било проблеми што може да ги имате пред и по училиште, ве молиме да одвоите време директно да разговарате со наставникот.

## **Присуство**

Децата кои пристигнуваат доцна на училиште, по официјалниот почеток на денот (9,00 часот наутро) мора да влезат во училиштето преку предната канцеларија каде ќе бидат обележани на Compass како доцна пристигнување. Ако се без придружба, родителите ќе добијат следен телефонски повик или смс. Необјаснетите отсуства ќе бидат проследени со телефонски повик по 10.00 часот. Запомнете, деталите за отсуството можете сами да ги внесете на Compass, ова ќе ви помогне да го информирате наставникот на вашето дете. Внесете отсуства до 10.00 часот за да избегнете повици за следење. Ако знаете дека вашето дете ќе отсуствува однапред (празници или лекарски состаноци), наведете датуми во Compass пред датумот на отсуство. Ви благодариме за постојаната поддршка.

## **Колекција на деца за време на денот на училиштето**

Ние разбираме дека децата можеби треба да се соберат од училиште за да присуствуваат на медицински или стоматолошки состанок и слично. За да се обезбеди најмало нарушување на наставата и да се овозможи непречена транзиција на детето кон родителот, СИТЕ деца што заминуваат пред официјалниот крај на училишниот ден (15:15 часот) мора да бидат собрани од канцеларијата и нема да бидат ослободени од училиницата. Доколку лицето што го зема детето не е познато за вработените во канцеларијата, од нив ќе се бара да обезбедат идентификација со фотографија и, ако не се направени претходни договори, вработените во канцеларијата ќе контактираат со родителите за да се осигурат дека имаат дозвола да го земат детето од училиште.

Кога собираат деца за време на училишниот ден, ве молиме осигурете се дека не се собираат за време на утрински чај или ручек. Како што можете да замислите, децата стануваат толку занесени во нивната игра што не се насочени кон слушање на нивното име, што честопати резултира со долги одложувања. Времето за одмор и ручек се случува низ училиштето од: 11,00 - 11,30 часот (пауза) 1,45 - 14,15 часот (време на ручек)

## **Политика за мобилен телефон**

Како што можеби сте свесни, Victorian Government вовеле политика за мобилни телефони што стапи на сила на Термин 1 2020. Студентите кои ќе изберат да носат мобилни телефони до училиште, мораат да го исклучуваат телефонот и да го чуваат безбедно за време на училишните часови, вклучително утрински чај и ручек. Политиката е дизајнирана за поддршка на наставата и учењето во средина ослободена од одвлекување на вниманието на учениците предизвикана од нагонот да ги проверат нивните телефони. Забележете дека ова исто така вклучува и 'паметни часовници'. За време на паузите и ручеците, студентите се охрабруваат да комуницираат едни со други лице во лице и / или да се вклучат во активности наместо да се фокусираат на уред или социјални медиуми.

## **Собрание**

Овој термин ќе продолжиме со нашето онлајн собрание секои две недели, почнувајќи од среда, 9-ти февруари. Овие ќе бидат снимени за родителите и потоа споделени преку порака на Компас.

## **Пливање**

Возбудени сме што нашата пливачка програма за 2022 година ќе започне повторно оваа година. Учениците од 3-6 години ќе имаат плавање во 1 и 3 училишен термин, а учениците од П-2 одделение ќе пливаат во 2 и 4 училишен термин.

Нашите такси за плавање се посебна такса оваа година и би ве охрабрил да се осигурате дека овие такси се плаќаат и децата се вклучени во програмата.

Имаме многу среќа што имаме базен на лице место и пристап до часови по плавање. Сите ученици од 3-6 одделение ќе имаат неделен час по плавање кој започнува на 15 февруари. Наставникот на вашето дете ќе обезбеди дополнителни информации во врска со одредени денови и часови. Ве молиме погрижете се вашето дете да дојде на училиште со спакувана торба за плавање на денот на плавањето.

## **2021 чанти за столици и предмети од шесто одделение**

Во училиниците се уште има имот за шестоодделенци од 2021 година. Следната недела, почнувајќи од понеделник, 7 февруари, ќе биде последната можност за семејствата да ги подигнат сите предмети од шесто одделение за 2021 година. За жал, сите останати предмети ќе бидат отстранети до следната недела.

### Годишен потсетник за приватност за 2022 година

Нашето училиште собира, користи, открива и складира лични информации за учениците и родителите за стандардни училишни функции или каде што е дозволено со закон, како што е наведено во Политиката за Schools' Privacy Policy.

Одвојте време да се потсетите на известувањето за собирање на нашето училиште, кое се наоѓа на нашата веб-локација: <https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2022/02/Privacy-Collection-Notice-2022.pdf>. За повеќе информации за приватноста, погледнете во: [Schools' Privacy Policy — information for parents](#). Оваа информација е достапна и на девет јазици на заедницата:

- \* Amharic
- \* Dari
- \* Mandarin
- \* Sudanese
- \* Vietnamese.
- \* Arabic
- \* Gujarati
- \* Somali
- \* Urdu

## ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ

**8 и 10 февруари** – Центар за вакцинација против COVID-19 во 15:30-17:30 часот за ученици од KCPS на возраст од 5-11 години

**14 март** – Народен празник Денот на трудот

**15-16 март** – Училишни фотографии

**23 март** – Училишни фотографии на браќа и сестри

**8 април** – Последен ден од училишниот термин 1



*Ве молиме, проверете ја нашата веб-страница за датумите на кампот, тековните распореди за специјалистички / пливачки и известувања за заедницата*  
<https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/>

### Дали имате валидна картичка за концесија?

Можеби ќе ги исполнувате условите за финансиска поддршка преку CSEF (Camps, Sports and Excursion Fund) доколку сте валиден носител на картичка за концесија. Апликациите сега може да се прифаќаат до 24 јуни 2022 година.

## FINANCIAL ASSISTANCE INFORMATION FOR PARENTS

Every Victorian child should have access to the world of learning opportunities that exist beyond the classroom. The Camps, Sports and Excursions Fund helps ensure that no student will miss out on the opportunity to join their classmates for important, educational and fun activities. It is part of making Victoria the Education State and the Government's commitment to breaking the link between a student's background and their outcomes.

### CAMPS, SPORTS & EXCURSIONS FUND (CSEF)

School camps provide children with inspiring experiences in the great outdoors. Excursions encourage a deeper understanding of how the world works while sports teach teamwork, discipline and leadership. All are a part of a healthy curriculum.

CSEF is provided by the Victorian Government to assist eligible families to cover the costs of school trips, camps and sporting activities.

If you hold a valid means-tested concession card or are a temporary foster parent, you may be eligible for CSEF. A special consideration category also exists for asylum seeker and refugee families. The allowance is paid to the school to use towards expenses relating to camps, excursions or sporting activities for the benefit of your child.

The annual CSEF amount per student is:

- \$125 for primary school students
- \$225 for secondary school students

---

### MORE INFORMATION

For more information about CSEF visit:

<https://www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx>

### HOW TO APPLY

New applicants should contact the school office to obtain a CSEF application form or download from the website below.

If you applied for CSEF at your child's school last year, you do not need to complete an application form this year unless there has been a change in your family circumstances.

You only need to complete an application form if any of the following changes have occurred:

- **new student enrolments;** your child has started or changed schools this year.
- **changed family circumstances;** such as a change of custody, change of name, concession card number, or new siblings commencing this year.

Check with the school office if you are unsure.



# SPECIALIST UPDATE!

## All the specialist news!

### ART

Throughout the week, students have been learning about how they can work as a team to organise their materials and belongings when completing activities in the art room. All students have also been contributing to class discussions on what art could look, feel and sound like to create a safe, comforting and practical environment for their learning whilst applying their prior knowledge and skills to practise these ideas in action.

### PE

This week, students have been exploring and creating the roles, routines and expectations within the PE classroom. While exploring this, students have expressed how they would like the classroom to sound, feel and look like. After creating the class expectations, students have then applied these in various "get to know you" activities and minor games. These activities have focused on students exploring effective communication, learning more about others and ensuring everyone within the class feels supported and included.

### FRENCH

This week, students have learned about each other by expressing their likes and dislikes in French, using 'J'aime' and 'Je n'aime pas'. They also reviewed how to introduce themselves by saying 'Je m'appelle' in French. Together, we created an essential agreement for our French lessons each week, to make sure everyone feels at ease and in a good mindset for their learning. Some of our expectations are, to be caring and respect everyone's efforts, or to be a risk-taker by trying to pronounce words in French.

### MUSIC

Throughout the week, students have been looking at the roles, routines and expectations within the music classroom. They have explored how a 'music workshop model' would look like and have identified the roles of the teacher and of the students. Students have practised applying their knowledge of the 'music workshop model' through instrument playing, following the process of a mini lesson, independent playing and reflection.